



KABTEL

NAKIVO Backup & Replication

#1 Backup & Site Recovery

за виртуелни, физички, cloud и SaaS околина

Брзо, сигурно и достапно решение што обезбедува резервна копија, репликација, поврат на податоците при катастрофи, сè во еден уред.

NAKIVO

Silver Partner

BACKUP: Со NAKIVO Backup & Replication, можете со сигурност да ги заштитите вашите виртуелни, физички, cloud и SaaS-опкружувања, да обезбедите постојаност на податоците за апликацијата, да ги зголемите перформансите на резервната копија и да ја намалите големината на резервната копија и овозможува:

- ✓ **VM Backup:** Create image-based, incremental backups of VMware, Hyper-V, and Nutanix AHV VMs.
- ✓ **Microsoft 365 Backup:** Back up Microsoft 365 data, such as Exchange Online mailboxes and individual emails.
- ✓ **Physical Machine Backup:** Create image-based, incremental backups of Windows-based and Linux-based physical servers and workstations.
- ✓ **Amazon EC2 Backup:** Create image-based, incremental backups of Amazon EC2 instances.
- ✓ **Oracle Backup:** Create backups for Oracle databases via RMAN.
- ✓ **Backup to Cloud:** Send backups or backup copies to public clouds, including Amazon S3, Wasabi, and Azure.
- ✓ **Backup to Tape:** Send backup copies to physical tape libraries and AWS VTL; easily manage tape devices, cartridges, and backups.
- ✓ **Backup Copy:** Create copies of your backups and send them to a remote site or a public cloud.
- ✓ **Global Deduplication:** Deduplicate backups across the entire backup repository, regardless of the platform.
- ✓ **Instant Backup Verification:** Instantly verify VMware and Hyper-V VM backups; get a report with screenshots of test-recovered machines.
- ✓ **Backup Encryption:** Protect your data in flight and at rest with AES 256 encryption.
- ✓ **Application Support:** Ensure the consistency of applications and databases, such as Microsoft Exchange, AD, SQL, Oracle, SharePoint, and so on.
- ✓ **Log Truncation for Microsoft Exchange and SQL:** Truncate application log files after a successful machine backup.
- ✓ **Deduplication Appliance Support:** Send backups to deduplication appliances such as NEC HYDRAsstor, Dell EMC Data Domain, and HPE StoreOnce.

INSTANT RECOVERY: Со NAKIVO Backup & Replication, можете веднаш да ги вратите VM, датотеките и предметите на апликацијата директно од дедуплицираните резервни копии.

DISASTER RECOVERY: Можете да извршите репликација на VM во речиси реално време и да го оркестрирате процесот на враќање при катастрофи со Site Recovery, преку креирање на автоматизирани работни процеси.

NAKIVO®
Backup & Replication

15000+
клиенти ширум
Америка, Европа и Азија

98%
задоволство на
клиентите од
поддршката

5*
онлајн оценки на
корисниците

Најголемите клиенти
опслужуваат
7000+
виртуелни машини

200+
локации



02 / 3103 230



Перо Наков бр.1, ЖАС I кат, Скопје, Македонија



info@kabel.mk, www.kabel.mk

Performance: NAKIVO Backup & Replication овозможува зголемена брзина на бекапирање, репликација и закрепнување до 2 пати, како и намалување на оптоварувањето на мрежата за дури 50%.

Администрирање: NAKIVO со едноставениот веб-интерфејс и одличните перформанси ви заштедедува време и пари.

BaaS & DraaS: NAKIVO обезбедува едноставен начин за обезбедување заштита на податоци и реставрирање по катастрофи како услуга.

Nakivo е партнер на водечките технолошки компании:



„NAKIVO Backup & Replication е извонреден производ кој има одлични карактеристики и е достапен за секого. Производот го намали времето на менаџирање за 35%, како и резервниот буџет за VMware за 30%“.

Stivan Chou, China Airlines

„NAKIVO Backup & Replication инсталирани на Synology NAS ни овозможуваат намалено време на распоредување, минимизирана комплексност и подобрена брзина на резервната копија за VM за целиот округ“.

Jeong-Hyun Cho, Systems Manager, Seoul City Gas

„Со NAKIVO Backup & Replication, заштедивме повеќе од 50% за одржување во однос на претходното решение за бекап на VM и дополнително заштедивме 25% простор за складирање намалувајќи ја резервната копија, значи добивме 75% намалени трошоци во целост“.

Rick Braddy, CEO&CTO SoftNAS INC

„Намалениот простор за складирање што го добивме со NAKIVO Backup & Replication е навистина неверојатен. Постигнавме трократно намалување на просторот за складирање!“

Roland Kalijurand, IT Manager, Radisson Park Inn Hotel

КЛИЕНТИ:

Coca-Cola

DELL EMC

DHL

Radisson
HOTELS & RESORTS

FUJIFILM

HONDA

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

UNIVERSITY OF MARYLAND

Verifone

SPACEX

THE UNIVERSITY OF ARIZONA

Boise Cascade

SAN FRANCISCO

NAKIVO е посветен на испорака на крајно решение за бекап и репликации. Со 20 последователни квартали со двоцифрен раст, оценка од 5 ѕвездички од заедницата, 98% задоволство на клиентите од поддршката и повеќе од 15 000 клиенти ширум светот, Nakivo обезбедува невидено ниво на заштита за физички, виртуелни и облачни средини.

Решенијата на Nakivo се достапни во КАБТЕЛ, Silver Partner на Nakivo за Македонија.



02 / 3103 230



Перо Наков бр.1, ЖАС I кат, Скопје, Македонија



info@kabel.mk, www.kabel.mk